

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3553/1  
26 октомври 1990 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
д-р **Владимир Митков**, с.р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с.р.

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ**

Член 1

Во Законот за заштита од експлозивни материи („Службен весник на СРМ“ број 4/78, 10/78 и 51/88), членот 20 се менува и гласи:

„Согласност на решенијата и мерките за заштита од пожари и експлозија и нивната усогласеност со соодветните технички нормативи во проектот за заштита од експлозија, што е составен дел на техничката документација за изградба на објекти наменети за производство на експлозивни материи, дава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи“.

Член 2

Членот 55 се менува и гласи:

„Согласност во поглед на техничкото решение и предвидените мерки за заштита од пожари и експлозија во проектот за заштита од експлозија за изградба на магазин за складирање на експлозивни материи дава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи“.

Член 3

Во членот 67 ставот 1 зборовите: „120.000 до 1.500.000“ се заменуваат со зборовите: „2.500,00 до 25.000,00“.

Во ставот 2 зборовите: „30.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „600,00 до 2.500,00“.

Член 4

Во членот 68 ставот 1 зборовите: „100.000 до 1.000.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000,00 до 20.000,00“.

Во ставот 2 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500,00 до 2.000,00“.

Член 5

Во членот 69 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „600,00 до 2.500,00“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.